

Прогрес - Институт за социјална демократија, поддржан од Меѓународниот центар „Олоф Палме“ и Фондацијата „Калеви Сорса“, во соработка со Фондацијата „Фридрих Еберт“, Канцеларија во Северна Македонија распишуваат:

КОНКУРС за учесници на Политичката академија за социјална демократија во 2020 година

Политичката академија е образовен проект, дизајниран како академски курс и тренинг. Главна задача на Академијата е да образува и тренира индивидуи коишто ги споделуваат социјалдемократските вредности и коишто во своите секојдневни активности влијаат и ги обликуваат политичките одлуки во Северна Македонија.

Политичката академија ќе им овозможи на учесниците теоретско знаење, но и практични вештини и способности во областа на политичкиот систем, Социјалдемократската идеологија, политичкиот и партискиот менаџмент и политичката комуникација и односите со јавноста. Овие цели ќе се реализираат во рамките на четири или пет циклуси на тридневни викенд семинари со модули од горенаведените области. Термините и временските рокови не можат да се одредат во моментов поради состојбата со вирусот COVID-19.

Услови за учество

Право да конкурира за учеството на Академијата има:

- секој државјанин на Република Северна Македонија
- на возраст од 20 до 35 години,
- ангажиран е или сака да биде активен во општествениот и политичкиот живот на Северна Македонија,
- ги споделува социјалдемократските политички, економски, социјални и општествени вредности,
- има основно знаење од општествените науки и терминологија,
- активно познавање на англискиот јазик.

Потребни документи за учество

- Биографија со наведени контакт - податоци
- Писмо за мотивација

Селекција на кандидатите

Кандидатите ќе бидат селектирани врз основа на личните постигнувања (вклучувајќи го и академското образование, неформалното образование, работното искуство и пракса) наведени во биографијата и писмото за мотивација, како и етничката, религиозната, половата, регионалната и социјалната разноликост во Северна Македонија.

Сите пријавени кандидати ќе бидат известени за резултатите од селекцијата најдоцна до 20 мај 2020 по електронска пошта. Со дел од селектираните кандидати можеби ќе има потреба да се спроведе интервју.

Непотполните документи нема да се разгледуваат!

Поднесување на документите

Документите за пријавување треба да се поднесат, најдоцна, до 11 мај 2020 година на е-маил: pa@progres.org.mk

